

	Стр.		Стр.
2650. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	11	2652. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија	11
2651. Решение за бришење на акционерско друштво од регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување	11	2653. Правилник за изменување и дополнување на Правилата за снабдување со топлинска енергија	12
		Огласен дел.....	1-84

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2639.

Врз основа на член 8 став (3), а во врска со член 8 став (2) точка а) од Законот за контрола на државната помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.7.2013 година, донесе

УРЕДБА ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА РЕГИОНАЛНА ПОМОШ (*)

Член 1 Предмет

Со оваа уредба се уредуваат условите и постапката за доделување на регионална помош.

Член 2 Примена

Регионална помош може да се додели за продуктивни почетни инвестиции (во натамошниот текст: регионална инвестициска помош) или за отварање на работни места поврзани со инвестициите.

Член 3 Дефиниции

Одделни поими во оваа уредба го имаат следново значење:

(1) „продуктивни почетни инвестиции“ е инвестирање во материјални и/или нематеријални средства поврзано со основање на ново претпријатие, проширување на постојното претпријатие, диверзификација на производството на претпријатието со воспоставување на нови, дополнителни производи или суштинска промена во целокупниот процес на производство на постојното претпријатие или стекнување на основни средства директно од претпријатието кое е затворено или би се затворило ако не било купено, под услов средствата да се купени од страна на независен инвеститор.

Стр.

Самото стекнување на акции во претпријатието не претставува продуктивна почетна инвестиција.

(2) „материјални средства“ се средства во врска со земјиште, згради/простории, опрема и машини;

(3) „нематеријални средства“ се средства кои произлегуваат од трансфер на технологија преку стекнување на патентни права, лиценци, know-how или непатентирани техничко знаење;

(4) „Интензитет на помошта“ е износ на помошта изразен како процент од оправданите трошоци на инвестицијата;

(5) „новоосновани мали претпријатија“ –се мали претпријатија кои се новоосновани, а не биле затворени и повторно отворени со цел добивање помош за новоосновани претпријатија;

(6) „голем инвестициски проект“ е инвестиција во материјални средства со оправдани трошоци над 50 милиони евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на доделување на помошта;

(7) „број на вработени“ е бројот на годишни работни единици, односно бројот на лица вработени со полно работно време во текот на една година, додека лицата вработени со скратено работно време и оние за сезонска работа претставуваат делови од годишни работни единици;

(8) „работно место директно поврзано со инвестицијата“ е вработување во врска со активноста на која се однесува инвестицијата, вклучувајќи вработување создадено како резултат на зголемување на процентот на користење на капацитетот создаден со инвестицијата;

(9) „трошок за плата“ е вкупната сума која корисникот на помош треба да ја плати за работните места директно создадени со инвестицискиот проект, која се состои од бруто плата.

(10) „Давател на државна помош“, се Владата на Република Македонија, органите на државната управа, единиците на локалната самоуправа, како и секој друг орган или правно лице кои доделуваат или планираат да доделат државна помош.

(*) Со оваа Уредба се врши се врши усогласување со Регулативата ЕЗ бр. 800/2008 на Советот од 6 август 2008, со која одредени категории помош се прогласуваат за компатибилни со заедничкиот пазар при примена на членовите 87 и 88 од Договорот (општа регулатива за групно изземање) OJ L 214, 09.08.2008, стр.3-47

(11) „брuto grant еквивалент“ - е дисконтирана вредност на помошта изразена како процент од дисконтираната вредност на оправданите трошоци.

(12) „референтна каматна стапка,“ е стапка која се определува во согласност со методологијата за определување на референтни и дисконтни стапки дадена во Соопштението на Европската комисија за ревизија на методологијата за определување на референтни и дисконтни стапки бр. 2008/С 14/02 објавено во Службениот весник на Европската комисија бр. 14/6 од 19.01.2008 година.

(13) „мало претпријатие,“ е претпријатие кое има помалку од 50 вработени и кое има годишен приход и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 10 милиони евра во денарска противвредност.

(14) „средно претпријатие,“ е претпријатие кое има помалку од 250 вработени и кое има годишен приход кој не надминува 50 милиони евра во денарска противвредност и/или вкупен биланс на состојба кој не надминува 43 милиони евра во денарска противвредност.

Член 4

Интензитет на помош

(1) Заради пресметување на интензитетот на помошта, сите износи на помошта може да се изразени во бруто grant еквивалент на помошта.

(2) Кај индивидуална помош износот на помошта се пресметува во моментот на поднесувањето на известувањето. Во случај на индивидуална помош и шема на помош, оправданите инвестициски трошоци може да се дисконтираат до нивната вредност во моментот на доделувањето на помошта.

(3) Кога помошта е доделена во облик различен од grant во готовина, износот на помошта може да се определи како бруто grant еквивалент на помошта.

(4) Помошта која се исплаќа на рати може да се дисконтира до вредноста што ја има во моментот на нејзиното доделување. Каматната стапка што се користи за пресметување на дисконтирањето е референтната каматна стапка важечка во времето на доделување на помошта.

(5) Кога помошта е доделена во облик на иземање, намалување или одлагање на плаќањето на јавни давачки, при што истата не може да надмине одреден интензитет на помошта, може да се изврши дисконтирање на одделните трансии на помош врз основа на референтните каматни стапки важечки во времето кога одделните даночни олеснувања се ефектуираат.

(6) За одредување на интензитетот на помошта, целата територија на Република Македонија претставува една статистичка територијална единица по номенклатурата NUTS 2, согласно Номенклатурата на Државниот завод за статистика на Република Македонија, која одговара на класификацијата NUTS 2 на Европската Унија.

(7) При определување на интензитетот на помошта, оправданите трошоци треба да се засноваат на писмени докази.

Член 5

Максимален интензитет на помош

(1) Максималниот интензитет на регионалната инвестициска помош изнесува 50% од оправданите трошоци.

(2) Максималниот интензитет на регионалната инвестициска помош доделена на мали и средни претпријатија, со исклучок на претпријатијата кои вршат дејност во транспортниот сектор, се зголемува за 20 процентни поени во однос на максималниот интензитет од став (1) на овој член кај помошта доделена на мали претпријатија и за 10 процентни поени во однос на максималниот интензитет од став (1) на овој член кај помошта доделена на средни претпријатија.

(3) Максималниот интензитет на помош се применува или како пресметка во однос на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција или од предвидените трошоци за плати за работните места директно создадени од продуктивната почетна инвестиција за период од две години или како комбинација од двете, во кој случај помошта не смее да го надмине најповолниот износ кој произлегува од примената на едната или другата пресметка.

(4) Во случај кога помошта се пресметува врз основа на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција, корисникот треба да обезбеди финансиски придонес од најмалку 25% од оправданите трошоци преку сопствени средства или преку надворешно финансирање, во форма која не претставува државна помош во смисла на член 5 став (1) од Законот за контрола на државната помош.

(5) Ако максималниот интензитет на помош зголемен во согласност со став (2) од овој член за мали и средни претпријатија, надминува 75% од оправданите трошоци на инвестицијата за материјални и нематеријални средства, финансискиот придонес на корисникот се намалува соодветно.

Член 6

Услови за доделување на помош

(1) Регионалната инвестициска помош се доделува под услов инвестицијата да се одржува за период од најмалку пет години по целосна реализација на инвестицијата.

(2) Доколку помошта се пресметува врз основа на трошоците за плати, работното место мора да биде полноето во рок од три години од целосна реализација на инвестицијата. Секое од работните места создадено преку инвестиции пресметани врз основа на трошоци за плати треба да се одржува за период од најмалку пет години од денот кога истото било пополнето за првпат. Во случај на мали и средни претпријатија, периодот од пет години за одржување на инвестицијата и за одржување на работните места се намалува на период од најмалку три години.

(3) Доделувањето на помош за новоосновани мали претпријатија, во вкупна висина до два милиони евра во денарска противвредност по претпријатие, било да е доделена врз основа на шема на помош или како индивидуална помош е дозволено доколку се исполнети следните услови:

- корисникот да е мало претпријатие;
- годишниот износ на помош доделен за новоосновани мали претпријатија да не надминува 33% од износот на помош по претпријатие наведен во воведната реченица на овој став и

- интензитетот на помошта да не надминува 35% од оправданите трошоци направени во првите три години по основањето на претпријатието и 25% во следните две последователни години кога помошта се доделува.

(4) Оправдани трошоци од став (3) алинеја 3 на овој член се правните, советодавните, консултантските и административните трошоци директно поврзани со создавање на претпријатието, како и следниве трошоци, само доколку истите се направени во првите пет години од создавањето на претпријатието:

- камати на надворешно финансирање и дивиденда на сопствен капитал која не ја надминува референтна стапка;
- трошоци за изнајмување на производствени капацитети и опрема;
- трошоци за енергија, вода, греење, даноци (освен ДДВ и корпоративните даноци на деловните приходи) и административни такси и
- амортизација, трошоци за земање под лизинг на капацитети/опрема за производство, како и трошоци за плати, под услов засегнатите инвестиции или засегнатите мерки за создавање и пополнување на работни места да не добиваат други облици на помош.

Член 7

Оправдани инвестициски трошоци

(1) Трошоците во врска со земјиште, згради/простории, опрема и машини се оправдани материјални трошоци за продуктивна почетна инвестиција;

(2) Замена на постројки или опрема кои се застапени поради брзиот развој на технологијата се земаат во предвид, доколку економската активност да се одржува за периодот од член 6 став (1) од оваа уредба.

(3) За мали и средни претпријатија, трошоците за подготвителни студии и консултантските трошоци поврзани со инвестицијата, исто така, може да се земат во предвид при што интензитетот на помош може да изнесва до 50% од реално направените трошоци.

(4) Оправданите нематеријални средства треба да ги исполнат следниве услови:

- да се користат исклучиво во претпријатието корисник на регионална помош,
- да се сметаат како средства што се амортизираат,
- да се купени од трети страни под пазарни услови,
- да бидат вклучени во активата на фирмата и да останат во истата која е корисник на регионална помош најмалку пет години (три години за мали и средни претпријатија).

(5) Во случај на набавка на основни средства за потребите на претпријатието корисник, се земаат предвид само трошоците за средствата. Ако набавката на основни средства од претпријатието е придружено со други инвестиции, трошоците за овие инвестиции се додаваат на трошоците за набавката на средствата.

(6) Трошоците поврзани со набавување на средства земени под наем, освен земјиште и згради, се оправдани само ако наемот е во форма на финансиски лизинг и содржи обврска за купување средства при истекувањето на рокот на лизингот. За изнајмување на земјиште и згради, наемот треба да продолжува за период од најмалку пет години по предвидениот датум за завршување на инвестицијата или за период од најмалку три години по предвидениот датум за завршување на инвестицијата во случај на мали и средни претпријатија.

(7) Во случај на преземање на претпријатија, за кои претходно била доделена помош, средствата кои се набавени при пресметката на оправданите инвестициски трошоци се одземаат.

(8) За мали и средни претпријатија, сите трошоци за инвестиции во нематеријални средства може да се земат предвид при определувањето на интензитетот на помошта. За големите претпријатија, таквите трошоци се оправдани само во висина до 50% од вкупните оправдани трошоци за инвестиции.

Член 8

Оправдани трошоци за плати

(1) Во случаите каде што помошта се пресметува врз основа на трошоците за плати, за оправдани трошоци се смета износот на трошоците за плата на вработе-

ното лице (очекуваните трошоци за бруто плата.), пресметан за период од две години и помножен со бројот на создадени работни места.

(2) Кај трошоците за плата треба да бидат исполнети следните услови:

- создавањето на работни места да биде резултат на почетниот инвестициски проект;
- работните места да бидат пополнети во рок од три години од целосната реализација на инвестицијата и
- инвестицискиот проект да доведе до нето зголемување на бројот на вработени во тековната година во споредба со просекот во текот на претходните 12 месеци.

Член 9

Голем инвестициски проект

(1) За регионалната инвестициска помош, каде што вкупните оправдани трошоци за почетниот инвестициски проект се над 50 милиони евра во денарска противвредност (голем инвестициски проект) се доставува посебно известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата. Голем инвестициски проект се смета за единствен инвестициски проект кога почетната инвестиција е реализирана во период од три години и тоа од страна на едно или повеќе претпријатија и се состои од основни средства комбинирани на економски неделив начин.

(2) Интензитетот на помошта за инвестициските проекти може да изнесува:

- до 100% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина до 50 милиони евра во денарска противвредност;
- до 50% од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправданите трошоци во висина од 50 до 100 милиони евра во денарска противвредност и
- до 34% од од максималниот интензитет на регионална помош - за делот на оправдани трошоци кои надминуваат 100 милиони евра во денарска противвредност.

(3) За да се избегне намерна поделба на големите инвестициски проекти на подпроекти, секој голем инвестициски проект направен за период од три години од страна на истото/ите претпријатие/ја кој се состои од основни средства комбинирани на економски неделив начин се смета за една инвестиција.

Член 10

Правила за кумулација на помошта

(1) Максималниот интензитет на помош утврден во член 5 од оваа уредба, се применува на вкупната помош:

- кога помошта е доделена истовремено според неколку шеми или во комбинација со државна помош која не е доделена врз основа на шема за помош и

- кога помошта е финансирана целосно од давателите на државна помош, или делумно е финансирана од Европската унија или меѓународни некомерцијални финансиски институции.

(2) Помошта пресметана врз основа на трошоците што произлегуваат од материјалните и нематеријалните средства кај продуктивната почетна инвестиција може да се одобри заедно со помошта пресметана врз основа на трошоците за плати, под услов заедничкиот интензитет на таквата помош да не го надминува максималниот интензитет утврден во член 5 од оваа уредба.

(3) Регионална инвестициска помош може да се кумулира со помошта од мало значење (де минимис помош) во однос на истите оправдани трошоци, доколку таквата кумулација не резултира со надминување на максималниот интензитет на помош утврден во член 5 од оваа уредба.

Член 11

Известување

За секоја регионална помош (индивидуална помош и шеми за помош) се поднесува известување до Комисијата за заштита на конкуренцијата на образец даден во Прилог, кој е составен дел на оваа уредба.

Член 12

Престанок на важење

(1) Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за утврдување на условите и постапката за доделување на регионална помош („Службен весник на Република Македонија“ бр.81/03 и 118/09).

Член 13

Завршна одредба

(2) Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-4272/1
16 јули 2013 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.